

Врз основа на член 30 и член 31 од Законот за извршување на буџет на Република Македонија за 2009 година (“Службен весник на Република Македонија” бр. 166/08), член 7 од Законот за органско земјоделско производство (“Службен весник на Република Македонија” бр. 16/04), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи (“Службен весник на Република Македонија” бр.24/06), член 15 од Законот за рибарство и аквакултура (“Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08), Владата на Република Македонија на седницата одржана на ден 02.01.2009 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2009 ГОДИНА**

I

Средствата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година во вкупен износ од 3 925 000 000,00 денари, обезбедени согласно раздел 14001 програма 3 потпрограма 30 ставка 464 разни трансфери во износ од 45 000 000,00 денари, раздел 14004 програма 2 потпрограма 20 ставка 464 разни трансфери во износ од 3 800 000 000,00 денари и согласно раздел 14004 програма 2 потпрограма 2А ставка 489 капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 80 000 000,00 денари, од Буџетот на Република Македонија за 2009 година (“Службен весник на Република Македонија” бр. 166/08) ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени со следните потпрограми и тоа за:

Ред. бр.	Име на потпрограма	Вкупен износ во денари
1.	Финансиска поддршка за растително производство	2 298 500 000,00
2.	Финансиска поддршка за сточарско производство	1 432 740 000,00
3.	Финансиска поддршка за спроведување на стандарди за квалитет и безбедност на храна	15 560 000,00
4.	Финансиска поддршка за органско земјоделско производство	50 100 000,00
5.	Финансиска поддршка за рибарство и аквакултура	25 000 000,00
6.	Општи мерки за развој на земјоделството и рибарството	63 100 000,00
7.	Нереализирани обврски во 2008 година	40 000 000,00
Вкупно		3 925 000 000,00

II

Средствата од дел I точка 1 на оваа програма наменети за финансиска поддршка за растително производство во износ од 2 298 500 000,00 ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени во следните мерки:

Точка	Вид на мерка	Критериум и висина на поддршка	Износ
1.	РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО		
Пот-точка	Поледелство		
1.1.	Финансиска поддршка за површина со есенски житни култури (пченица и јачмен)	Критериум: - минимум засеана површина 0,3 ха за секоја култура одделно; - со редуцирање на висина на поддршка со зголемување на пријавените ха: - од 0,3 до 20 ха - 100 % ; - од 20,1 до 100 ха - 60%; - од 100,1 до 300 ха 30%; - над 300 ха - 10 %. Висина на поддршка: 6 000,00 ден/ха	400 000 000,00
1.2.	Финансиска поддршка за површина со пролетни житни култури (пченица, пченка, рж, јачмен, овес, ориз, тритикале) и индустриски култури (сончоглед, маслодајна репка, афион, соја, шеќерна репа)	Критериум: - минимум засеана површина 0,3 ха за секоја култура одделно; - со редуцирање на висина на поддршка со зголемување на пријавените ха: - од 0,3 до 20 ха - 100 % ; - од 20,1 до 100 ха - 60%; - од 100,1 до 300 ха 30%; - над 300 ха - 10 %. Висина на поддршка: 6 000,00 ден/ха	248 000 000,00
1.3.	Финансиска поддршка за површина со фуражни култури (луцерка, граор, еспарзета и добиточен грашак)	Критериум: - минимум површина 0,3 ха за секоја култура одделно; Висина на поддршка: 4 000,00 ден/ха	24 000 000,00
1.4.	Дополнителна финансиска поддршка за засеани површини со житни култури од потточка 1.1. и потточка 1.2. со сертифициран семенски	Критериум: - Минимум засеани површини на 0,3 ха за секоја култура одделно Висина на поддршка: 1 200,00 ден/ха	21 600 000,00

	материјал		
1.5.	Финансиска поддршка за произведен и продаден ориентален ситнолисен тутун од реколта 2008 година	Критериум: -За произведен и продаден ориентален ароматичен ситнолисен тутун од реколта 2008 година во регистрирано тутунско претпријатие-откупувач на тутун Висина на поддршка: - 45,00 ден/кг.	720 000 000,00
1.6.	Финансиска поддршка за оранжериско производство (домати, пиперки, краставици и режано цвеќе) во 2009	Критериум: - Минимум засеани површини од 0,2 ха во затворени простории под контролирани услови - Произведена и продадена количина на домашен пазар или остварен извоз до 15.05.2009 година Висина на поддршка: 80 000,00 ден/ха	32 000 000,00
1.7.	Финансиска поддршка за градинарски култури на отворено и во пластеници и култивирано производство на лековити, ароматични и зачински растенија	Критериум: - Минимум засеани површини од 0,2 ха Висина на поддршка: 9 000,00 ден/ха	153 000 000,00
1.8.	Дополнителна финансиска поддршка за индустриски градинарски култури од потточка 1.7., продадени во преработувачки капацитет во 2009 година	Критериум: -за индустриски градинарски култури продадени во преработувачка индустрија за зеленчук до 31.10.2009 година Висина на поддршка: 3 000,00 ден/ха	1 800 000,00
	Лозарство и овоштарство		
1.9.	Финансиска поддршка за подигнати нови површини под лозови насади	Критериум: - подигнати лозови насади на нови површини со минимална површина од 0,2ха во	

		<i>период есен 2008 и пролет 2009 година</i> <i>- препорачани вински сорти или домашни/ одомашени трпезни сорти</i> Висина на поддршка: <i>-140 000,00 ден/ха</i>	90 650 000,00
1.10.	Финансиска поддршка за површина под лозови насади	Критериум: <i>-за површини под лозови насади со минимална површина од 0,3ха</i> Висина на поддршка: <i>-7 500,00 ден/ха</i>	150 000 000,00
1.11.	Финансиска поддршка за произведено и продадено грозје во регистрирани домашни винарски визби	Критериум: <i>- произведено и продадено грозје до 31.10.2009 година</i> Висина на поддршка: <i>-2,50 ден/кг</i>	350 000 000,00
1.12.	Финансиска поддршка за подигнати нови овошни насади (круша, јаболка, праска, кајсија, слива, цреша, вишна, лешник, орев, бадем, малина, рибизла, капина и јагода), вклучително алтернативни насади (аронија, боровинка, јапонска јаболка, калинка, цитруси и маслинки)	Критериум: <i>- подигнати овошни насади на нови површини со минимална површина од 0,2ха во период есен 2008 и пролет 2009 година</i> Висина на поддршка: <i>- 90 000,00 ден/ха</i>	56 100 000,00
1.13.	Финансиска поддршка за успешно подигнати овошни насади за период од две години по добивање на финансиска поддршка за подигање на насадот (почнувајќи од 2007 година)	Критериум: <i>- користена финансиска поддршка во 2007 и 2008 година за подигнати нови овошни насади</i> Висина на поддршка: <i>- 10 000,00 ден/ха</i>	8 000 000,00
	Производство на семенски и саден материјал		

1.14.	Финансиска поддршка за домашно производство на сертифициран семенски материјал од житни, градинарски и индустриски култури освен тутун	Критериум - произведен сертифициран семенски материјал во 2009 година од регистрирани производители - минимум засеани површини на 0,3 ха за секоја култура одделно Висина на поддршка -12 000,00 ден/ха	30 000 000,00
1.15.	Финансиска поддршка за домашно производство и доработка на сертифицирано тутунско семе	Критериум -произведен и продаден сертифициран семенски материјал во 2009 година од регистрирани производители на тутунско семе Висина на поддршка -60 000,00 ден/ха	600 000,00
1.16.	Финансиска поддршка за домашно производство на лозов калем и овошен саден материјал	Критериум - Произведен домашен лозов калем и овошен саден материјал во 2009 година од регистрирани производители Висина на поддршка: -15 ден/садница, калем	5 250 000,00
Посебни мерки во растителното производство			
1.17.	Финансиска поддршка за научно-истражувачки и апликативни проекти од областа на растителното производство		3 500 000,00
1.18.	Финансиска поддршка за извршени анализи на почва во 2009 година	Критериум: - извршена -за извршени максимум две агрохемиски и педолошки анализи во 2009 година по барател Висина на поддршка: - 50% од трошоците за анализа но не повеќе од 2 000,00 денари по анализа	4 000 000,00
	ВКУПНО		2 298 500 000,00

III

Средствата од дел I точка 2 на оваа програма наменети за финансиска поддршка за сточарското производство во износ од 1 432 740 000,00 ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени во следните мерки:

Точка	Вид на мерка	Критериум	Износ
2.	СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО		
Пот-точка	Говедарство		
2.1.	Финансиска поддршка за обележани грла говеда буша и друга мешавина од различни раси	Критериум: - со редуцирање на поддршката во однос на бројот на обележани грла: - од 1 до 20 - 100%, - од 21 до 100 - 60%, - од 101 до 300 - 40%, - над 300 - 10%. Висина на поддршка: - 1 500,00 ден/грло	180 000 000,00
2.2.	Финансиска поддршка за обележани грла говеда од следниве раси: холштајнизирано фризиско, сименталско, монтафонско, оберталско, товни раси говеда и биволи	Критериум: - со редуцирање на поддршката во однос на бројот на обележани грла: - од 1 до 20 - 100%, - од 21 до 100 - 60%, - од 101 до 300 - 40%, - над 300 - 10%. Висина на поддршка: - 2 000,00 ден/грло	200 000 000,00
2.3.	Финансиска поддршка за произведено и продадено кравјо млеко	Критериум: - продадено млеко за период ноември 2008 – септември 2009 година на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло Висина на поддршка: - 2,50 ден/литар	300 000 000,00
2.4.	Финансиска поддршка за одгледани и продадени грла говеда во регистриран кланичен капацитет	Критериум: - продадени грла за период ноември 2008 – септември 2009 година на преработувачки капацитети запишани во	5 250 000,00

		<i>Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло</i> Висина на поддршка: <i>- 1 500,00 ден/грло</i>	
2.5.	Финансиска поддршка за добиено теле по пат на В/О	Критериум <i>- добиено и регистрирано теле во период ноември 2008 – септември 2009 година</i> <i>- добиено теле од регистрирани грла осеменети по пат на В/О</i> Висина на поддршка: <i>- 1 200,00 ден/грло</i>	4 800 000,00
2.6.	Финансиска поддршка за набавка на приплодни грла со познато потекло и висок генетски потенцијал	Критериум: <i>- Набавени максимум 5 високостелни педигрирани јуници во период јануари – септември 2009 година приплоден добиток</i> Висина на поддршка: <i>- 35% од вредноста на набавените грла но не повеќе од 30 000,00 денари</i>	8 000 000,00
Овчарство			
2.7.	Финансиска поддршка за обележани грла овци	Критериум: <i>- минимум 30 грла од сите категории</i> Висина на поддршка <i>- 850,00 ден/грло</i>	467 500 000,00
2.8.	Финансиска поддршка за набавка на машки приплодни грла - оригинали и репродуктори	Критериум: <i>- Набавени машки приплодни грла во период јануари – септември 2009 година од регистрирани одгледувалишта на приплоден добиток</i> Висина на поддршка: <i>- 50% од набавната вредност но не повеќе од 15 000,00 денари по грло оригинали и 5 000,00 денари по грло репродуктори</i>	4 000 000,00
Козарство			

2.9.	Финансиска поддршка за обележани грла кози	Критериум: - минимум 10 грла кози од сите категории Висина на поддршка: -750,00 ден/грло	57 750 000,00
2.10.	Финансиска поддршка за набавка на приплодни грла кози	Критериум: -набавени приплодни грла кози во период јануари-септември 2009 година од регистрирани одгледувалишта на приплоден добиток Висина на поддршка: - 50% од набавна вредност, од 4 500 денари/ грло	900 000,00
Свињарство			
2.11.	Финансиска поддршка по грла маторици	Критериум: - минимум 2 грла маторици Висина на поддршка: - 700 ден/грло	16 100 000,00
2.12.	Финансиска поддршка за одгледани и продадени гоеници во кланичен капацитет	Критериум; - со редуцирање на поддршка во однос на бројот на предадени грла: - од 5 до 5.000 -100%, - од 5.000 до 10.000 - 80%, - од 10.000 до 15.000 - 50%, - над 15.000 - 30%. - одгледани и продадени минимум 5 грла во регистрирани кланични капацитети - минимална тежина од 90 кг по продадено грло - период на продавање од ноември 2008- септември 2009 Висина на поддршка: - 1 000,00 ден/грло	90 000 000,00
2.13.	Финансиска поддршка за набавка на приплодни грла свињи (назимки и нерези)	Критериум: - Набавени приплодни грла од регистрирани одгледувалишта на добиток Висина на поддршка: - 50% од набавната	5 000 000,00

		<i>вредност но не повеќе од 20.000 денари/грло независно од вредноста на набавката на приплодни грла оригинали - 50% од набавната вредност но не повеќе од 5 000,00 денари/грло независно од вредноста на набавката на приплодни грла хибриди - период на набавка од ноември 2008 - септември 2009</i>	
	Живинарство		
2.14.	Финансиска поддршка за одгледани и продадени бројлери во регистрирани кланични капацитети	Критериум - најмалку 1.000 одгледани и продадени бројлери во период ноември 2008 - септември 2009 Висина на поддршка: - 22,00 ден/пиле	16 500 000,00
2.15.	Финансиска поддршка за амортизирани несилки продадени во регистрирани кланични капацитети	Критериум: - Финансиската поддршка се исплаќа за фарми со минимум 2000 несилки - Продадени несилки во период ноември 2008 - септември 2009 година Висина на поддршка: - 20,00 ден/несилка	7 000 000,00
2.16.	Финансиска поддршка за произведени еднодневни бројлерски пилиња	Критериум: Произведени и предадени пилиња во период ноември 2008 - септември 2009 година Висина на поддршка: - 3,00 ден/пиле	450 000,00
2.17.	Финансиска поддршка за произведени еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди	Критериум: Произведени и предадени пилиња во период ноември 2008 - септември 2009 година Висина на поддршка: - 3,00 ден/пиле	600 000,00
	Пчеларство		
2.18.	Финансиска поддршка по регистрирано презимено	Критериум - минимум 35 семејства	55 000 000,00

	пчелно семејство	Висина на поддршка -500,00 ден/пчелно семејство	
2.19.	Финансиска поддршка за набавка на матици	Критериум: - за пчелари кои поседуваат најмалку 15 пчелни семејства - нуклеуси. - за купени најмногу 10 матици Висина на поддршка: - 350 денари по набавена матица независно од вредноста на набавката	280 000,00
2.20.	Финансиска поддршка за подигање на нови површини под медоносна флора (фацелија, еводија и багрем)	Критериум: - за пчелари кои поседуваат минимум 35 пчелни семејства, - посеана или засадена површина на минимум 0.2 ха, Висина на поддршка: -2.500 ден/ха и 8 ден/садница	700 000,00
Алтернативно сточарско производство			
2.21.	Финансиска поддршка за фармерско одгледување на ноеви	Критериум: - регистрирано одгледувалиште со минимум 4 возрасни единки Висина на поддршка: -1 700,00 ден/глава	2 210 000,00
2.22.	Финансиска поддршка за фармерско производство на полжави	Критериум - регистрирано одгледувалиште со минимум 0.2 ха вкупна производна површина на фармата Висина на поддршка -90 000,00 ден/ха	2 700 000,00
Посебни мерки во сточарското производство			
2.23.	Финансиска поддршка за водење на матично книговодство, селекција и следење на состојбите во сточарството		4 000 000,00
2.24.	Финансиска поддршка за изработка на Заедничка основна програма за одгледување добиток и		4 000 000,00

	Програма за биолошка разновидност во сточарството		
	ВКУПНО		1 432 740 000,00

IV

Средствата од дел I точка 3 на оваа програма наменети за финансиска поддршка за спроведување на стандарди за квалитет и безбедност на храна во износ од 15 560 000,00 ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени во следните мерки:

Точка	Вид на мерка	Критериум	Износ
3.	СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАНДАРДИ ЗА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА		
Пот-точка	Стандарди за безбедност во земјоделското производство и контрола на квалитет		
3.1	Дополнителна финансиска поддршка за мерки од точките од точка 1 за површини со спроведени стандарди за безбедност во примарното производство на свежи производи и производи наменети како сировина за преработувачки капацитети регистрирани по HACCP или ISO 22000	Критериум: - спроведени стандарди за безбедност во производство на свежи производи и производи наменети како сировина за преработувачки капацитети Висина на поддршка: - 3 000,00 ден/хектар	6 000 000,00
3.2	Финансиска поддршка за лабораториска анализа за потточката 3.1.	Критериум: - извршена анализа на почва и вода, и анализа за свежи и преработени производи наменети за домашен пазар или извоз Висина на поддршка: - 50% од трошоците	400 000,00
3.3	Финансиска поддршка за трошоците на консултација и сертификација	Критериум: - за воведување на стандарди за безбедност за прв пат Висина на поддршка: - 50% од трошоците	800 000,00
	Воведување одржливи системи за користење на природни ресурси		

3.4	Финансиска поддршка за изработка на елаборат за природна продуктивност на подрачјето за собирање самоникли растителни видови, габи и лишаи	Критериум: - <i>изработен елаборат за природна продуктивност на подрачјето за собирање самоникли растителни видови, габи и лишаи</i> Висина на поддршка: - <i>50% од трошоците но не повеќе од 150.000 денари</i>	500 000,00
3.5	Финансиска поддршка за регистрација на откупен пункт за вршење откуп на самоникли растителни видови, габи и лишаи	Критериум: - <i>регистриран откупен пункт за вршење откуп на самоникли растителни видови, габи и лишаи</i> Висина на поддршка: - <i>50% од трошоците на регистрација</i>	600 000,00
3.6	Финансиска поддршка за обука и регистрација на собирачи во регистрирано собирачко подрачје	Висина на поддршка: - <i>50% од трошоците за обука и регистрација но не повеќе од 20.000 денари</i>	240 000,00
Регистрација и добивање право на користење на географска ознака (ГО), ознака за потекло (ОП) и традиционален специалитет (ТС)			
3.7	Дополнителна финансиска поддршка на точките од точка 1 за површини со заштитен производ по ГО, ОП, или ТС од растително потекло	Критериум: - <i>заштитени свежи производи и производи наменети како сировина за преработувачки капацитети производ по ГО, ОП, или ТС</i> Висина на поддршка: - <i>3 000,00 ден/хектар</i>	3 000 000,00
3.8.	Финансиска поддршка за компензација на производни трошоци по заштитен производ од животинско потекло	Критериум: - <i>заштитен производ по ГО, ОП, или ТС од животинско потекло</i> Висина на поддршка: - <i>25 000 денари по производ заштитен во БЗИС</i>	3 000 000,00
3.9.	Финансиска поддршка за изработка на елаборат за заштита на земјоделско-прехранбен производ, регистрација во Биро за заштита на интелектуална	Критериум: - <i>добиеено право за користење на ГО, ОП и ТС од страна на БЗИС во 2009 година</i> Висина на поддршка:	620 000,00

	сопственост (БЗИС) и бар код регистрација	- 50% од трошоците на регистрација и изработка на елаборат, но не повеќе од 15000,00 денари по елаборат	
3.10.	Финансиска поддршка за контрола и сертификација	Висина на поддршка: - 50% од трошоци на консултација и сертификација	400 000,00
ВКУПНО			15 560 000,00

V

Средствата од дел I точка 4 на оваа програма наменети за финансиска поддршка за органско земјоделско производство во износ од 50 100 000,00 ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени во следните мерки:

Точка	Вид на мерка	Критериум	Износ
4.	ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО		
Пот-точка	Финансиска поддршка за сертифицирано примарно производство или производство во конверзија		
4.1.	Дополнителна финансиска поддршка од 30% за потточките од точка 1 и 2 сертифицирани како растително и сточарско органско производство и производство во конверзија, освен за потточките од точка 1 и 2 поврзани со поддршката опфатена во потточките од 4.2 до 4.7	Критериум: - <i>сертифицирано растително и сточарско органско производство и органско производство во конверзија</i> Висина на поддршка: - <i>зголемување од 30% од износот предвиден за потточките од точка 1 и 2</i>	16 300 000,00
4.2.	Финансиска поддршка за површини наменети за зелено гудрење/угар во плодоред	Критериум: - <i>само за една година за иста површина</i> Висина на поддршка: - <i>3 500,00 денари/ха</i>	2 000 000,00
4.3	Финансиска поддршка во органско овоштарско производство	Критериум: - <i>да не се користени средства од потточките 1.12.</i> Висина на поддршка: - <i>15 000,00 денари/ха според големина на посадена површина и тоа:</i> - <i>од 0,1 до 10 ха - 100%;</i>	

		<ul style="list-style-type: none"> - од 11 до 20 ха - 60%; - од 21 до 30 ха - 30%; - над 30 ха - 10% 	5 500 000,00
4.4	Дополнителна финансиска поддршка за органско пчеларско производство	<p>Критериум: - врз основа на потточката 2.18 од точка 2</p> <p>Висина на поддршка: - зголемување од 500,00 ден./семејство</p>	7 500 000,00
4.5	Дополнителна финансиска поддршка во органско лозарско производство	<p>Критериум: - врз основа на потточката 1.10 од точка 1</p> <p>Висина на поддршка: - зголемување од 7500,00 денари/ха</p>	3 000 000,00
4.6	Дополнителна финансиска поддршка во органско градинарско производство	<p>Критериум: - врз основа на потточките 1.6 и 1.7 од точка 1</p> <p>Висина на поддршка: - зголемување од 20 000,00 денари/ха според големина на посадена површина и тоа: <ul style="list-style-type: none"> - од 0,1 до 5 ха - 100%; - од 5,1 до 10 ха - 60%; - од 10,1 до 20 ха - 30%; - над 20 ха - 10% </p>	2 000 000,00
4.7.	Дополнителна финансиска поддршка во органското овчарство и козарството	<p>Критериум: - врз основа на потточката 2.7. и 2.9. од точка 2</p> <p>Висина на поддршка: - зголемување од 650,00 ден./грло овца и 750,00 ден./грло коза</p>	7 000 000,00
	Финансиска поддршка за доработка, преработка и продажба на органски производи од домашно потекло		
4.8.	Финансиска поддршка за преработка на органски производи и органски производи во конверзија од домашно потекло (вклучително за доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло)	<p>Висина на поддршка: - 2% од вредноста на продадени производи со максимален износ од 100 000,00 ден. по оператор</p>	

			1 500 000,00
4.9.	Финансиска поддршка за продажба на органски производи и органски производи во конверзија од домашно потекло	Висина на поддршка: - 5% од вредноста на продадени производи со максимален износ од 100 000,00 ден. по оператор	1 000 000,00
	Посебни мерки		
4.10	Финансиска поддршка за стручна контрола и сертификација	Висина на поддршка: - 50% од трошоците за добиен сертификат издаден од овласено тело во 2009 година	1 800 000,00
4.11	Финансиска поддршка за лабораториски анализи на почва и вода, и анализа на органски производ кај органски фарми	Критериум: - извршена лабораториска анализа во домашна овластена лабораторија. Висина на поддршка: - 50% од вредноста не повеќе 5 000,00 денари по корисник	400 000,00
4.12	Изработка на национален знак за органски производи и органски производи во конверзија		100 000,00
4.13	Воспоставување на показно-демонстративни органски села во Република Македонија - активности за поддршка на започнати проекти (од 2008 година) и нови иницијативи	Критериум: - според поднесена и одобрена програма за предлог активности	1 600 000,00
4.14	Обуки на оператори, советници и Државен инспекторат за земјоделство за развој на органско производство		400 000,00
	ВКУПНО		50 100 000,00

VI

Средствата од дел I точка 5 на оваа програма наменети за финансиска поддршка за рибарство и аквакултура во износ од 25 000 000,00 ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени во следните мерки:

	Вид на мерка	Опис	Средства
5.	РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА		
Пот-точка	Финансиска поддршка за порибување и заштита на риболовни води		
5.1.	Финансиска поддршка за порибување на риболовни подрачја Охридско Езеро, Дојранско Езеро и Преспанско Езеро		10 000 000,00
5.2.	Финансиска поддршка за доодгледување на порибителен материјал за порибување на Охридско Езеро		1 000 000,00
5.3.	Финансиска поддршка за порибување на риболовни ревири и рекреативни зони со салмонидни и ципринидни видови риби	Висина на поддршка: <i>35% од вредноста на подмладокот</i>	1 000 000,00
5.4.	Физичка заштита на риболовните подрачја		1 000.000,00
5.5.	Финансиска поддршка за обезбедување на порибителен материјал за риболовни води кои не се дадени под концесија		500 000,00
	Финансиска поддршка во аквакултурата (одгледување на риби)		
5.6.	Финансиска поддршка за насадување на рибници со порибителен материјал од ладноводни видови риби - (виножитна пастрмка) и топловодни видови риби (крап, амур, толстолобик, сом)	Висина на поддршка: <i>40 % од вредноста на набавениот или одгледаниот подмладок</i>	8 500 000,00
	Посебни мерки		
5.7.	Изработка на програма за унапредување на рибарството и аквакултурата за период од 12 година		1 200 000,00
5.8.	Изработка на риболовни основи		800 000,00
5.9.	Изградба на пунктови во риболовните подрачја и зони		1 000 000,00
	ВКУПНО		25 000 000,00

VII

Средствата од дел I точка 6 на оваа програма наменети за финансиска поддршка за општи мерки во земјоделството и рибарството во износ од 63 100 000,00 ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени во следните мерки:

Точка	Вид на мерка	Опис	Средства
6	ОПШТИ МЕРКИ		
Пот-точка			
6.1.	Надомест на трошоци за регистрирани земјоделци и земјоделци осигуреници во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија	Критериум: - <i>индивидуални земјоделци регистрирани според Законот за вршење на земјоделска дејност, и земјоделци осигуреници во ФПИО</i> Висина на поддршка: <i>2 000,00 ден.</i>	6 000 000,00
6.2.	Надомест за осигурување на примарно растително земјоделско производство од основни ризици	Критериум: - <i>осигурани посеви и насади од дефинирани земјоделски култури со максимални површини,</i> Висина на поддршка: - <i>60% од вредноста на полисата за осигурување</i>	25 000 000,00
6.3	Поддршка на поголемите организации на здружување на земјоделците во растително (вклучително тутунско), сточарско, и органско производство, рибарство и аквакултура	Критериум: - <i>според поднесена годишна програма и одобрени мерки во насока на спроведување на политиките и програмите на владата</i>	3 000 000,00
6.4.	Поддршка за организирање на национални манифестации за грозје и вино, житни, градинарски култури, овчарство, земјоделска механизација, градинарство, органско производство, рибарство и аквакултура и учество на саеми и други манифестации за примарно земјоделско		

	производство		4 000 000,00
6.5.	Активности за поддршка на воспоставување на системите за евиденција и регистрација на земјоделски стопанства во ЕРЗС, одгледувачи на тутун, риби и пчели, органско производство како дел од Земјоделски информативен систем (ЗИС)		1 600 000,00
6.6.	Поддршка за издавање на стручни материјали од областа на земјоделството и рибарството		1 500 000,00
6.7.	Дополнителна поддршка за семејни земјоделски стопанства: - во подрачја со отежнати услови на производство, - со носител млад земјоделец или жена.	Критериум: - според листа на подрачја со отежнати услови на производство од МЗШВ, - најмногу 40 години како прифатливи години на старост за млад земјоделец Висина на поддршка: - дополнителна поддршка по потточките од точка 1 и 2 во висина од: - 15 % за подрачја со отежнати услови на производство - 10% за носител млад земјоделец и жена	20 000 000,00
6.8.	Материјални трошоци за спроведување на програмата наменети за печатење на образци за аплицирање по програмата и обезбедување на гориво за вршење на контрола на терен	Критериум: - за обезбедување на гориво за вршење на контрола на терен по барање од Државен инспекторат за земјоделство и налог на министер (фактура)	2 000 000,00
	ВКУПНО		63 100 000,00

VIII

Средствата од дел I точка 7 на оваа програма во износ од 40 000 000,00 денари ќе се користат за исплата на финансиски средства за нереализирани обврски по Програмата за финансиска поддршка во земјоделството во 2008 година.

IX

Право за користење на финансиските средства

Право за користење на финансиските средства од точките 1, 2, 3, 4 и 5 имаат земјоделски стопанства, вклучително рибници и концесионери на риби запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство освен за:

- потточката 1.5.;
- потточките 1.14., 1.15. и 1.16. кои дополнително покрај во Единствениот регистар на земјоделски стопанства, задолжително мора да се запишани и во Регистарот на производители на семенски и саден материјал;
- потточката 2.23, за која право за користење на средствата имаат овластени институции за водење матично книговодство и селекција во сточарството;
- точка 3, каде право за користење на финансиските средства имаат и здруженија на производители кои воведуваат стандарди за квалитет;
- потточка 4.8. каде право за користење на финансиските средства имаат правни лица собирачи и преработувачи на органски производи или производи во конверзија, и потточка 4.9. каде право за користење на финансиските средства имаат правни лица - трговци со органски производи;
- потточка 1.17. и 4.13. каде право за користење на финансиските средства имаат и здруженија на граѓани и фондации, јавни научни и образовна установи, или институции; и
- потточка 2.24., 4.12., и 4.14. каде право за користење на финансиските средства има Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
- потточките 5.1., 5.2., и 5.5 каде право за користење на финансиските средства има правно лице, вештачко мрестилиште, кое дополнително покрај во Единствениот регистар на земјоделски стопанства, задолжително мора да се запишани и во регистарот за репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал и кои изведуваат вештачки мрест на определени автохтони видови риби;
- потточката 5.4. каде право за користење на финансиските средства има Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за ангажирање на лица за вршење физичка заштита на рибите во риболовните подрачја, односно потточката 5.7. каде министерството ангажирање на лица за изработка на Програмата.

Право на користење на финансиските средства од точката 6, за потточка 6.3. имаат здруженија на граѓани и фондации на национално и пошироко регионално ниво, за потточките 6.4. и 6.5. има Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а за потточката 6.6. имаат земјоделски стопанства, здруженија на граѓани и фондации, јавни научни и образовна установи, или институции.

X

Општи услови за остварување на правото за користење на финансиските средства

Корисниците на финансиски средства мора да ги имаат подмирено надоместоците и обврските кои произлегуваат од склучените договори за користење на државно земјоделско земјиште, пасишта во државна сопственост, и добиена механизација по програмата за зголемување на производство на храна во Република Македонија од Јапонска помош и проектите кои произлегуваат од истата.

За потточките од точка 2 барателите мора да ги имаат подмирено и обврските кои произлегуваат од Наредбата за здравствена заштита на животните и Законот за идентификација и регистрација на животните.

Евиденциите за лицата кои имаат неподмирено надоместоци или обврски наведени во став 1 од овој дел, ќе се обезбедат по службена должност и органите се должни истите да ги достават до Агенцијата најдоцна до крајниот рок за поднесување на барање по одделни потточки.

XI

Поднесување на барање за користење на финансиските средства

Носителите на земјоделски стопанства, вклучително рибници и концесионери на риби, барањето за исплата на средства со потребните документи го доставуваат до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој преку подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

За потточките од точка 1 барањето се поднесува по завршување на сеидба/садењето на културите за кои се бара поддршка и по обезбедување на комплетна документација. За една производна површина може да се поднесе барање само за една култура.

Рокот за поднесување на барање за потточките од точка 1, потточка 1.1., 1.4. (за површините пријавени под потточка 1.1.) и 1.13. е 15.02.2009 година, за потточките 1.2., 1.3., 1.4. (за површините пријавени под потточка 1.2.), 1.6., 1.7., 1.9., 1.10., и 1.12. е 31.05.2009 година, и за потточките 1.8., 1.11., 1.14., 1.15., и 1.16. барањата се поднесуваат до 05.11.2009 година.

За потточките од точка 2, потточка 2.1. и 2.2, барање се поднесува за бројот на грлата со состојба од 15.02.2009 година, и истите мора да се чуваат во одгледувалиштето најмалку до 31.10.2009 година. Рокот за поднесување на барање за потточките 2.1. и 2.2. е 15.02.2009 година.

За потточка 2.7., 2.9., 2.18., 2.21., и 2.22. барање се поднесува за бројот на грлата со состојба од 31.05.2009 година, и истите мора да се чуваат во одгледувалиштето најмалку до 31.12.2009 година. Рокот за поднесување на барање за овие потточки е 31.05.2009 година.

Рокот за поднесување на барање за потточките 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.10., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.19. и 2.20. е до 25.10.2009 година.

Секое намалување на пријавениот број на животни настанато под влијание на виша сила, барателот е должен истото да го пријави во Агенцијата во рок од 5 дена од настанувањето на промената.

Рокот за поднесување на барање за потточките од точка 3 е 01.12.2009 година.

Рокот за поднесување на пријава за потточките од точка 4 е 31.05.2009 година, а рокот за поднесување на барање за исплата и комплетна документација е 01.12.2009 година.

Рокот за поднесување на барање за потточките од точка 5 е 10.12.2009 година.

Рокот за поднесување на барање за потточка 6.1. е 05.11.2009 година, а за потточка 6.2. е 30.08.2009 година.

XII

Начин на реализација на дел од општи и посебни мерки

Средствата од дел II потточка 1.17., дел V точка 4.13, дел VI потточка 5.8. и дел VII потточка 6.3. и 6.6. ќе се реализираат со јавен повик.

Средствата од дел III, потточка 2.23., и дел V, потточка 4.14., дел VI, потточка 5.1., 5.2. и 5.5., и дел VII, потточка 6.4. и 6.5. ќе се реализираат со договор.

Средствата од дел III, потточка 2.24., дел V, потточка 4.12., и дел VI, потточка 5.9. ќе се реализираат со јавна набавка.

XIII

Исплата на финансиските средства за поддршка

Исплатата на средствата од оваа програма по корисници ја врши Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој освен на средствата од дел II потточка 1.17., дел III потточка 2.23. и 2.24., дел V потточка 4.12. и 4.13. 4,14, дел VI потточка 5.7. и 5.8., и дел VII потточка 6.3., 6.4., 6.5., и 6.6. за кои исплата на средства ја врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Исплатата на средства се врши на трансакциски или жиро сметки на барателите најдоцна до 25.12.2009 година по завршени административни контроли и контроли на лице место.

Исплатата на средствата од потточка 6.2. се врши на осигурителните компании во корист на земјоделските производители кои извршиле осигурување на земјоделското производство.

Исплатата на средствата од потточка 1.5. се врши врз основа на списоци за извршен откуп на суров тутун во лист од реколта 2008 година, заверени и доставени од регистрирани тутунски претпријатие-откупувач на тутун до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделство и рурален развој.

Доколку дојде до извршување на некои потточка предвидени со оваа Програма во поголем обем, а други бидат нецелосно реализирани, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рамките на вкупно расположивите средства по оваа програма врши соодветна пренамена по мерки.

XIV

Контрола на имплементација на програмата

Контролата на имплементација на програмата вклучува административна контрола на секое добиено барање и контрола на лице место кај определен број на земјоделски стопанства, вклучително рибници и концесионери на риби, и преработувачки капацитети (откупувачи на млеко, грозје, градинарски култури, кланици) дефинирани врз основа на проценка на ризик и случаен избор.

Административната контрола претставува контрола на исполнетост на критериумите и условите утврдени во оваа програма, и споредбена контрола на внесените податоци во барањето со податоци од приложените документи и соодветните регистри и евиденции.

Контролата на декларираниите податоци во барањето се извршува во однос на податоците за:

- а) катастарските парцели кои се водат во Агенцијата за катастар на недвижности,
- б) бројот на животни запишани во Регистарот за идентификација и регистрација на домашните животни на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- в) подрачјата со отежнати услови на производство врз основа на листа утврдена од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- г) личните податоци за барателот на поддршка од документите за лична идентификација,
- д) количините на продадено производство врз основа на издадени откупни белешки од страна на откупувачите, или продадени производи од страна на трговците.
- ѓ) сертифицирано органско производство, или органско производство во конверзија, или имплементирани стандарди за квалитет од сертификати издадени од страна на овластени сертификациони тела.

XV

Средствата предвидени со оваа Програма се неповратни.

XVI

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен Весник на Република Македонија” .

Бр. _____
_____ 2009 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

М-р Никола Груевски